

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024**

И

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

КОРАБ ИНС АД, Скопје

Мај 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 21

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2 – Годишна сметка

**До
Раководството на Осигурително брокерско друштво
КОРАБ ИНС АД, Скопје**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Кораб Инс АД, Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79/2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 **MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS**

До
Раководството на Осигурително брокерско друштво
КОРАБ ИНС АД, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на претпријатието е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Ние не сме во можност да дадеме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Кораб Инс АД, Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година, бидејќи датумот на комплетирање на ревизијата му претходеше на датумот на изготвувањето и презентацијата на годишниот извештај од страна на друштвото.

Скопје, 28 Мај 2025 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Ненад Тортевски
Управител



knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 Декември 2024

Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	16.673	16.506
Останати оперативни приходи	5	184	8
Вкупно оперативни приходи		16.857	16.514
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	7.510	6.686
Трошоци за вработените	7	4.717	3.663
Амортизација	10	107	96
Останати оперативни трошоци	8	6	6
Вкупно оперативни трошоци		12.340	10.451
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ			
		4.517	6.063
Данок од добивка	9	488	656
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		4.028	5.407
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		4.028	5.407

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на претпријатието на ден 28 февруари 2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

Дени Ѓорчевски
Извршен директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2024
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	10	86	96
Недвижности, постројки и опрема	10	342	439
		428	535
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	11	8.209	9.252
Останати тековни средства и АВР	12	70	108
Пари и парични еквиваленти	13	15.716	10.921
		23.995	20.281
ВКУПНИ СРЕДСТВА		24.423	20.816
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	14	4.000	4.000
Резерви		448	246
Акумулирана добивка		14.630	10.773
		19.078	15.019
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	15	3.256	4.188
Останати тековни обврски и ПВР	16	2.089	1.609
		5.345	5.797
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		24.423	20.816

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2023	4.000	246	8.076	12.322
Тековна добивка за 2023 година	-	-	5.407	5.407
Исплата на дивиденда	-	-	(2.760)	(2.760)
Корекција на грешка од минати години			50	50
Состојба на 31.12.2023	4.000	246	10.773	15.019
Тековна добивка 2024 година			4.028	4.028
Распределба во резерви		202	(202)	-
Корекција на грешка од минати години			31	31
Состојба на 31.12.2024	4.000	448	14.630	19.078

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Во илјади денари

	2024	2023
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка по оданочување	4.517	6.063
<i>Усогласувања на резултатот за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	107	96
Отпис на побарувања	-	-
Отпис на обврски	-	-
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување / (намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.043	(2.965)
Останати побарувања и АВР	38	208
<i>Зголемување / (намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	(932)	1.082
Останати тековни обврски и ПБР	22	374
Нето паричен тек од оперативни активности	4.795	4.858
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	-	(226)
Нето паричен тек од инвестициони активности	-	(226)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Исплата на дивиденда	-	(2.760)
Нето паричен тек од финансиски активности	-	(2.760)
Нето зголемување на паричните средства	4.795	1.872
Пари и парични средства на почетокот на годината	10.921	9.049
Пари и парични средства на крај на годината	15.716	10.921

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Друштво Кораб Инс АД, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво, регистрирано во Република Северна Македонија со ЕМБС 6759866. Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Србија бр. 25. Единствен акционер е Кораб Ауто Контрол дооел, Скопје со 100% сопственост од вкупните акции. Со друштвото управува Одбор на Директори од 4 члена од кои еден е извршен директор а останатите се неизвршни членови.

Основна дејност на Друштвото е Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници – 66.22.

Бројот на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува 11 лица (2023: 8 лица).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04,....99/2022) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009, 164/10 и 107/11) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ).

Финансиските извештаи се изготвени со примена на концептот на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

Раководството на друштвото го проценува влијанието на новите стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди кои не се прифатени и објавени во РС Македонија и смета дека нивната примена во идните пеириди не се очекува да има значајно влијание на финансиските извештаи на друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Друштвото нема финасиски загуби или намалување на приходите како последица на пандемијата со Ковид 19, што би предизвикало сомневање за континуитетот на оперативното работење.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг

(а) Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.7. Лизинг (Продолжува)

(б) Финансиски лизинг

Лизингот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на наемопримателот. Сите други договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

(в) Друштвото како наемопримател

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Друштвото по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или ако пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподвателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

Плаќањата за наемот се анализираат меѓу капитални и каматни компоненти, така што каматниот елемент на исплатата е на товар на профитот или загубата во текот на периодот на наемот и претставува постојан дел од останатото салдо после капиталните исплати. Капиталниот дел го намалува износот кој се должи на закуподавателот.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната депрецијација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати оперативни приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Останати оперативни трошоци".

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакет. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства, односно софтверот се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Мебел	20%
Компјутерска и телеком опрема	25%
Возила	10%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.14. Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Обезвреднување на средствата".

Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.15. Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавна или нето реализациона вредност. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавни цени. Трошокот се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек.

Ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 100% со ставањето во употреба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани исноси во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци". Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примениот надомест.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти (Продолжува)

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.17. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.18. Надоместоци на вработени

(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.19. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.20. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.21. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

2.23. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик
(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема средства и обврски искажани во странска валута, и нема деловни трансакции на меѓународен пазар.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

	2024	Во денари 2023
ЕУР	61.4950	61,4950
УСД	58.8807	55,6516

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(б) Каматен ризик

Друштвото не е изложено на ризик од промени во каматните стапки поради тоа што нема каматносни обврски на 31 декември 2024 година.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Друштвото има ограничена изложеност на ценовен ризик.

Што се однесува до оперативното работење на Друштвото, неговата изложеност на ценовен ризик е ограничена, имајќи во предвид дека Друштвото работи врз основа на претходно склучени договори со клиентите и добавувачите со однапред договорени услови на работење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од продажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуалните карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2024	2023
Провизија од осигурување	16.673	16.506
Вкупно	16.673	16.506

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Останати приходи	184	8
Вкупно	184	8

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	2024	2023
Потрошени материјали	164	116
Енергија и греење	133	25
Услуги за одржување	98	116
Наем	874	949
Патни трошоци	263	158
Банкарски трошоци	751	499
Надомест за членови на УО	184	667
Договор на дело – унапредувачи на продажба	2.814	2.706
Осигурување	110	86
Репрезентација	205	497
Адвокатски, сметководствени услуги	301	68
Останати услуги	1.613	799
Вкупно	7.510	6.686

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2024	2023
Бруто плати	4.717	3.570
Останати надоместоци	-	93
Вкупно	4.717	3.663

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2024	2023
Останати трошоци	6	6
Вкупно	6	6

9. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024	2023
Добивка пред оданочување	4.517	6.063
Непризнаени расходи	368	499
Даночна основа	4.885	6.562
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	4.885	6.562
Данок на добивка 10%	488	656
Намалување на пресметан данок на добивка	-	-
Данок на добивка	488	656

10. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Нематеријални средства	Опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	200	598	798
Набавки во 2023	-	226	226
Расходување (отпис)	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	200	824	1.024
Набавки во 2024	-	-	-
Расходување (отпис)	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	200	824	1.024
Акумулирана амортизација на 01.01.2023	84	309	393
Амортизација за 2023	20	76	96
Состојба на 31.12.2023	104	385	489
Амортизација за 2024	10	97	107
Состојба на 31.12.2024	114	482	596
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2023	96	439	535
- 31 декември 2024	86	342	428

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2024	2023
Купувачи во земјата	8.209	9.252
Состојба на 31 декември	8.209	9.252

12. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2024	2023
Побарувања од државата за повеќе платен данок	3	3
Останати побарувања	67	105
Состојба на 31 декември	70	108

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Жиро сметки	15.558	6.779
Благајна	158	297
Благајнички записи	-	3.845
Состојба на 31 декември	15.716	10.921

14. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Капитална структура на Друштвото на 31 декември 2024 е прикажана во следниов преглед:

	2024 Акции	2023 Акции	2024 МКД	2023 МКД
Обични акции	4.000	4.000	4.000.000	4.000.000
Салдо на 31 декември	4.000	4.000	4.000.000	4.000.000

Акционерскиот капитал на Друштвото во целост се состои од издадени 4.000 обични акции со вкупна номинална вредност во износ од 4.000.000 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

Единствен акционер е друштвото Кораб Ауто Контрол дооел, Скопје, со сопственост на 100% од акциите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2024	2023
Обврски кон добавувачи во земјата	3.256	4.188
Салдо на 31 декември	3.256	4.188

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2024	2023
Обврски кон државата	-	334
Обврски за осигурување	2.089	1.105
Останати краткорочни обврски	-	170
Салдо на 31 декември	2.089	1.609

17. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

(а) Салдата на побарувањата и обврските на 31 декември 2024 и 2023, кои произлегуваат од трансакции со поврзаните субјекти на Друштвото се дадени во следниот преглед:

	2024	2023
ПОБАРУВАЊА		
- Кораб Ауто Контрол дооел	107	75
- Клучен раководен кадар	-	13
Вкупно	107	88
ОБВРСКИ		
- Кораб Ауто Контрол дооел	-	559
Вкупно	-	559

(б) Трансакциите со поврзаните субјекти за годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во прегледот кој следува:

	2024	2023
ПРИХОДИ		
- Кораб Ауто Контрол дооел	141	34
- Клучен раководен кадар	-	5
Вкупно	141	39
РАСХОДИ		
- Кораб Ауто Контрол дооел	130	385
- Клучен раководен кадар	138	
Вкупно	268	385

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

19. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото се јавува како тужител во правни спорови кои што во вкупен износ изнесуваат 12 илјади денари.

Против Друштвото не се водат судски спорови.

Правната стручна служба не утврдува веројатност за појава на значителни загуби по основ на споровите поради што друштвото не евидентира резервирања на потенцијални загуби.

Гаранции

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото нема обврски и издадени гаранции.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година. Формата и содржината на годишната сметка е регулирана со *Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка* објавен во Службен весник на РС Македонија. Пропишаната форма и содржина во Правилникот, се разликува од барањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во финансиските извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во финансиските извештаи.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) се дадени во Додаток 2.

Органот на Управување на Друштвото ја разгледал и одобрил Годишната сметка.

Дени Ѓорчевски
Извршен директор



Годишна сметка на Кораб Инс АД, Скопје за 2024 година:

- **Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)**
- **Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)**

ЕМБС: 06759866

Целосно име: Осигурително брокерско друштво КОРАБ ИНС АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	427.769,00			529.259,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	85.852,00			107.315,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	85.852,00			107.315,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	341.917,00			421.944,00
13	-- Постројки и опрема	176.610,00			49.276,00
14	-- Транспортни средства	165.307,00			348.340,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				20.395,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				3.933,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	23.995.313,00			20.287.003,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.279.138,00			9.366.000,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	8.400,00			74.652,00
47	-- Побарувања од купувачи	8.200.518,00			9.178.030,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	32.614,00			3.401,00
50	-- Побарувања од вработените	37.606,00			37.606,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				72.311,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	15.716.175,00			10.921.003,00
60	-- Парични средства	15.716.175,00			7.076.491,00
61	-- Парични еквиваленти				3.844.512,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	24.423.082,00			20.816.262,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	19.077.880,00			15.018.891,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.000.000,00			4.000.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	447.499,00			246.095,00
72	-- Законски резерви	447.499,00			246.095,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.803.711,00			5.365.533,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.826.670,00			5.407.263,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.345.202,00			5.746.461,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.345.202,00			5.746.461,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	164.633,00			558.564,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.091.859,00			3.629.214,00
101	-- Тековни даночни обврски	20.967,00			333.702,00
107	-- Останати финансиски обврски				119.251,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.067.743,00			1.105.730,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				50.910,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	24.423.082,00			20.816.262,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	16.856.997,00			16.505.600,00
202	-- Приходи од продажба	16.672.787,00			16.505.600,00
203	-- Останати приходи	184.210,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	12.340.434,00			10.448.898,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	297.166,00			281.887,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	971.975,00			1.122.879,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.246.333,00			5.202.332,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.717.271,00			3.740.156,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.137.165,00			2.376.547,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	235.712,00			194.621,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.344.394,00			999.432,00
217	-- Останати трошоци за вработените				169.556,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	106.943,00			101.644,00
222	-- Останати расходи од работењето	746,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				7.525,00

233	-- Останати финансиски приходи				7.525,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)				743,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				743,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	4.516.563,00			6.063.484,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.516.563,00			6.063.484,00
252	-- Данок на добивка	488.489,00			656.221,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	4.028.074,00			5.407.263,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	4.028.074,00			5.407.263,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	4.028.074,00			5.407.263,00
269	-- Добивка за годината	4.028.074,00			5.407.263,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	4.028.074,00			5.407.263,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	4.028.074,00			5.407.263,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)				49.276,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)				9.178.030,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)				4.000.000,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	16.672.787,00			16.505.600,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	16.672.787,00			16.505.600,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	184.210,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	88.251,00			57.867,00

674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)				29.115,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.072,00			
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	873.987,00			869.778,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)				64.166,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				68.400,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители				666.932,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	204.802,00			497.178,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	751.028,00			498.725,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				6.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7.066,00			
721	-- Исплатени дивиденди				2.500.000,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			7,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	16.856.997,00			

Потпишано од:

Bojana Apostolova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.